



СЛУЖБИ

НА ФЕДЕРАТИВНА НАРОДНА

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ“ излегува по потреба во српско, хрватско, словенечко и македонско издание. — Огласи по тарифата. — Жиро сметка при Народната банка на ФНРЈ за претплата и одделни издавања бр. 101-Т-30, за огласи 101-Т-931.

Среда, 2 април 1958

БЕЛГРАД

БРОЈ 13

ГОД. XIV

Цена на овој број е 60.— дин. — Претплата за 1958 година изнесува 1700.— дин., а за странство 2500.— динари. — Редакција: Улица Краљевик'а Марка бр. 9. — Телефони: Редакција 28-838, Администрација 26-276, Продажно одделение 22-619. Тел. централа 28-010.

204.

Врз основа на членот 34 од Законот за сојузни-те органи на управата („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 13/56), во врска со членот 27 став 2 од Царинскиот закон („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 90/48), сојузниот Државен секретаријат за работи на финансиите пропишува

П РА В И Л Н И К

ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ЦАРИНСКОТО ПОСТАПУВАЊЕ СО СУВОЗЕМНИТЕ МОТОРНИ ВОЗИЛА ВО МЕГУНАРОДНИОТ ПАТНИЧКИ СООБРАКАЈ

Член 1

Во Правилникот за царинското постапување со сувоземните моторни возила во меѓународниот патнички сообраќај („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 18/52 и 9/57) во членот 1 се додаваат нови ставови 2—5, кои гласат:

„Странците и југословенските државјани што имаат постојано престојувалиште во странство ги уживаат олесненијата предвидени со овој правилник и во случај кога немаат исправи означени во претходниот став (триптик, розов триптик односно карнет) ако во Југославија влегуваат со патнички автомобили (со и без приколички) со најмногу 9 седалишта, сметајќи го тука и седалиштето на возачот, со моторцикли (со и без приколички), со скутери и со велосипеди со помошен мотор, под услов овие возила да се регистрирани само за приватна употреба.

Лицата од претходниот став се должни во патничката пријава да ги внесат и следните податоци: марка и регистарски број на возилото, броеви на моторот, шасијата и приколичката, скупен број на гумите, дали возилото има вграден радио-апарат, како и прометна вредност на возилото во валутата на земјата од која тие доаѓаат. Патничката пријава се пополнува во два примерка и ѝ се предава на граничната царинарница при влегувањето во Југославија. По проверувањето на податоците внесени во патничката пријава царинарницата задржува еден примерок за себе, а вториот, со потврдата за приемот, му го предава на подносителот на пријавата. Подносителот на пријавата е должен примениот примерок на патничката пријава да го чува и да ѝ го предаде на граничната царинарница при излегувањето со возилото од Југославија.

Олесненијата предвидени во овој правилник за возилата означени во ставот 2 на овој член важат за времето за кое на подносителот на патничката пријава му е дадена визата за престојот во Југославија.

Со возилата на кои се однесуваат олесненијата предвидени со овој правилник не е дозволено превезувањето на други лица со надоместок.“

Член 2

Овој правилник влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Бр. 3152

25 март 1958 година
Белград

Го заменува
Државниот секретар за работи
на финансиите
Државен потсекретар,
Зоран Полич, с. р.

205.

Врз основа на членот 68 став 4 од Законот за средствата на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 54/57), сојузниот Државен секретаријат за работи на финансиите издава

Н А Р Е Д Б А

ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ ШТО СЕ ЗАСМЕТУВААТ ВО ВРЕДНОСТА НА НЕДОВРШЕНИТЕ ПРОИЗВОДИ, ПОЛУПРОИЗВОДИТЕ И ГОТОВИТЕ ПРОИЗВОДИ

1. Личните доходи на работниците се засметуваат во вредноста на недовршените производи, полупроизводите и готовите производи на стопанските организации најмногу до височината на личните доходи на работниците пресметани според тарифниот став за времето поминато на работа односно за постигнатиот работен ефект за тоа време, или пресметани според другите основи определени во тарифниот правилник зависно од постигнатите резултати (по норма, по единица производ, по претмет и по други слични основи утврдени во тарифниот правилник односно во посебните правилници).

Како лични доходи на работниците што се засметуваат во вредноста на недовршените производи, полупроизводите и готовите производи се сметаат и хонорарите на надворешните соработници како и другите повремени хонорари и надоместоци за работа од случај до случај на лица што со стопанската организација не се во постојан работен однос, ако таквите хонорари односно надоместоци според важечките прописи не се подмируваат на товар на материјалните трошоци.

2. Личните доходи на работниците пресметани по ефект односно по единица производ треба да се засноваваат на ценовникот на работите утврдени врз основа на нормите и тарифните ставови предвидени за односен вид работа, односно во височина на договорените тарифни ставови.

3. При распределбата на доходот, според периодичната пресметка или според завршената сметка, од остварениот чист приход стопанската организација го покрива износот на укалкулираните лични доходи содржани во вредноста на реализираните производи односно услуги, а личните доходи содржани во вредноста на недовршените производи, полупроизводите и готовите производи се пренесуваат во наредниот пресметковен период.

4. Оваа наредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“, а ќе се применува од 1 јануари 1958 година, како ден на почетокот на применувањето на Законот за средствата на стопанските организации.

Бр. 12-4528/1

12 март 1958 година

Белград

Државен секретар
за работи на финансиите,
Авдо Хумо, с. р.

206.

Врз основа на точката 2 став 4 од Наредбата за определување условите под кои може да се врши контрахирањето на тутун („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 20/57), сојузниот Државен секретаријат за работи на стоковниот промет издава

НАРЕДБА**ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПОДРАЧЈАТА НА КОИ ОДДЕЛНИ ПРЕТПРИЈАТИЈА ЗА ОБРАБОТКА НА ТУТУН КЕ ГО КОНТРАХИРААТ ТУТУНОТ**

I. Бидејќи договор за некои подрачја за контрахирање на тутун не е постигнат на начинот од точката 2 став 2 на Наредбата за определување условите под кои може да се врши контрахирањето на тутун, за спорните подрачја се определува следното:

1) околицата Нови Сад, освен општините Бач, Бачка Паланка, Гајдобра, Силбаш, Челарево и местото Гложан од општината Бачки Петровац; општините Бездан, Светозар Милетиќ, Сивац, Српски Милетиќ, Станишиќ, Телечка и Чонопља од околицата Сомбор; околицата Врбас, освен општината Руски Крстур, местата Куцура и Савино Село од општината Врбас и местото Крушчиќ од општината Црвенка; околицата Бачка Топола и околицата Суботица — влегуваат во подрачјето за контрахирање на тутун на Претпријатието за производство и извоз на тутун од Нови Сад;

2) општините Бач, Бачка Паланка, Гајдобра, Силбаш, Челарево и местото Гложан од општината Бачки Петровац на околицата Нови Сад; општините Апатин, Бачки Брестовац, Богоево, Дорослово, Купусина, Озаци, Ратково, Сонта и Стапар од околицата Сомбор; општината Руски Крстур, местата Куцура и Савино Село од општината Врбас и местото Крушчиќ од општината Црвенка на околицата Врбас; општините Ердевик и Чалма од околицата Сремска Митровица; општината Илок од околицата Винковци — влегуваат во подрачјето за контрахирање на тутун на Претпријатието за обработка на тутун од Бачка Паланка;

3) околицата Сента влегува во подрачјето за контрахирање на тутун на Претпријатието за обработка на тутун од Сента;

4) околицата Зрењанин; општините Башаид и Ново Милошево од околицата Кикинда; општините Дебелача, Јарковац, Качарево, Ковачица, Опово, Уздин, Препаја, местата Глогоњ и Јабука од општината Панчево на околицата — влегуваат во подрачјето за контрахирање на тутун на Претпријатието за обработка на тутун од Зрењанин;

5) околицата Вршац; општините Алибунар, Баваниште, Ванатско Ново Село, Владимировац, Долово, Иланца, Ковин, Мраморак, Омољица, Падина, Панчево, освен местата Глогоњ и Јабука од околицата Панчево — влегуваат во подрачјето за контрахирање на тутун на Претпријатието за обработка на тутун од Вршац;

6) околицата Кикинда, освен општините Башаид и Ново Милошево — влегува во подрачјето за контрахирање на тутун на Претпријатието за обработка на тутун од Чока;

7) околиците Краљево, Косовска Митровица, Нови Пазар и Приштина и општините Гураковац и Исток од околицата Пеќ — влегуваат во подрачјето за контрахирање на тутун на Претпријатието за обработка на тутун од Косовска Митровица;

8) околицата Пеќ, освен општините Гураковац и Исток — влегува во подрачјето за контрахирање на тутун на Претпријатието за обработка на тутун од Гаковица;

9) околицата Призрен влегува во подрачјето за контрахирање на тутун на Претпријатието за обработка на тутун од Призрен;

10) општините Белчишта, Дебар, Косел и Охрид од околицата Охрид — влегуваат во подрачјето за контрахирање на тутун на Производното претпријатие за откуп, обработка и продажба на тутун од Охрид;

11) општината Струга од околицата Охрид влегува во подрачјето за контрахирање на тутун на Претпријатието за обработка на тутун од Струга.

II. Со влегувањето во сила на оваа наредба престанува да важи Наредбата за определување на подрачјата на кои одделни претпријатија за обработка на тутун ќе го контрахираат тутунот („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 54/57).

III. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Бр. 378

21 март 1958 година

Белград

Државен секретар
за работи на стоковниот промет,
Марјан Бреџел, с. р.

207.

Врз основа на членот 70 точка 3 од Уредбата за трговската дејност и трговските претпријатија и дукани („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 37/55, 1/57, 24/57, 31/57 и 54/57), сојузниот Државен секретаријат за работи на стоковниот промет издава

НАРЕДБА**ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИТЕ ЗА ПУШТАЊЕ ВО ПРОМЕТ НА ЦИГАРИЊАТА „ДРАВА“**

1. Во Наредбата за условите за пуштање во промет на цигарињата „Драва“ („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 7/58) во точката 1 се додава нов став 2, кој гласи:

„Одредбата од претходниот став не се однесува на цигарињата „Драва“ пакувани по 10 парчиња во кутии од полукартон.“

2. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Бр. 1907/1

25 март 1958 година

Белград

Државен секретар
за работи на
стоковниот промет,
Марјан Бреџел, с. р.

208.

Врз основа на точката 1 став 3 од Одлуката за пресметување разликата во цените при извозот и извозот („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 54/57), во врска со членот 7 оддел I став А под а) точка б алинеја 1 од Уредбата за пренесување работите во надлежност на сојузните и републичките органи на управата („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 26/56), Комитетот за надворешна трговија издава

НАРЕДБА**ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА НАРЕДБАТА ЗА КОЕФИЦИЕНТИТЕ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА РАЗЛИКАТА ВО ЦЕНИТЕ ПРИ ИЗВОЗОТ И УВОЗОТ НА ОПРЕДЕЛЕНИ ПРОИЗВОДИ И УСЛУГИ**

1. Во Наредбата за коефициентите за пресметување на разликата во цените при извозот и увозот на определени производи и услуги („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 21/57 и 50/57) во точката I оддел А во гранката 117 — Металопреработувачка индустрија, текстот на редниот број 2 се менува и гласи:

„2. Материјал за прицврстување и спојување:

а) бруќе — — — — — 1,60

б) виоги, матици, електроди за заварување, и сл. — — — — — 2,00“.

2. Во точката I оддел А во гранката 127 — Прехрабена индустрија, текстовите на редните броеви 3, 17, 18, 38 и 39 се менуваат и гласат:

„3. Преработки од зеленчук:

а) полупреработки од зеленчук (киселен или солен зеленчук, зеленчук во саламура и сл.) — — — — — 1,10

б) финални преработки од зеленчук (пире од домати, конзервиран зеленчук во лименки или во стакленки и сл.) — 1,30

17. Десертни вина*) — — — — —	1,80
18. Индустриско вино*) — — — — —	1,80
38. Суви режанки од шеќерна репка — — — — —	0,70
39. Маслена сачма, погачи и лушпи — — — — —	0,70"

*) Привремените премии во височина од 35% што беа определени за работите склучени од 1 јули до 4 декември 1957 година можат да се исплатуваат само ако е извозот по тие работи извршен односно ако се изврши во рок од 15 дена од денот на влегувањето во сила на оваа наредба за измени и дополнења.

3. Во точката I оддел А во гранката 211 — Поделство, текстовите на редните броеви 9 и 17 се менуваат и гласат:

„9. Пресен зеленчук — — — — —	1,00
17. Слама — — — — —	1,00"

4. Во точката I оддел А во гранката 212 — Овощарство, текстот на редниот број 1 се менува и гласи:

„1. Свежо овошје — — — — —	1,00"
----------------------------	-------

5. Во точката I оддел А во гранката 213 — Лозарство, текстот на редниот број 1 се менува и гласи:

„1. Грозје — — — — —	1,00"
----------------------	-------

6. Во точката I оддел А во гранката 216 — Домашна преработка на селскостопански производи, текстовите на редните броеви 2, 3, 4 и 9 се менуваат и гласат:

„2. Сува вишна „мараска“ — — — — —	1,00
3. Друго суво овошје — — — — —	1,20
4. Сув зеленчук — — — — —	1,20
9. Десертни овошни вина — — — — —	1,80"

7. Во точката I оддел Б во гранката 123 — Индустрија на дрвесина, целулоза и хартија, по редниот број 33 се додава нов реден број 34, кој гласи:

„34. Картонска амбалажа*) — — — — —	1,50"
-------------------------------------	-------

*) Со потврда од Секретаријатот за индустрија на Сојузниот извршен совет дека не се произведува во земјата, односно дека не се произведува во достаточни количини или во соодветен квалитет.

8. Во точката I оддел Б во гранката 120 — Хемиска индустрија, текстот на редниот број 10 се менува и гласи:

„10. Средства за заштита на растенијата како и хемикалии и сировини за нивно производство:	
а) динитроортокрезол (DNOC) — — — — —	1,50
б) инсектициди, фунгициди, хербициди, хормонални препарати, средства против никулчавоста, средства за силажа и сл., освен никотинот, никотин сулфатот и DDT — — — — —	1,00"

9. Оваа наредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“, а ќе се применува на работите од извоз и увоз склучени од тој ден.

П. бр. 631

29 март 1958 година
Белград

Претседател
на Комитетот за надворешна трговија,
Хасан Бркиќ, с. р.

209.

Врз основа на ставот 3 одделот 2 главата XXV од Сојузниот општествен плаќ за 1958 година, членот 2 став 2 и членот 15 став 2 од Уредбата за девизното работење („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 54/55, 23/56, 29/56, 21/57 и 6/58), во врска со членот 7 оддел I став А под а) точка 3 алинеи 1 и 3 од Уредбата за пренесување работите во надлежност на сојузните и републичките органи на управата („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 26/56), со согласност од сојузниот Државен секретаријат за работи на финансиите, Комитетот за надворешна трговија издава

НАРЕДБА

ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ПРОДАВАЊЕ НА СТРАНКИ СРЕДСТВА ЗА ПЛАЌАЊЕ ЗА ПОДМИРУВАЊЕ НА ОСНОВНИТЕ ПОТРЕБИ НА РЕПРОДУКЦИЈАТА И НА ЛИЧНАТА ПОТРОШУВАЧКА

1. Во Наредбата за продавање на странски средства за плаќање за подмирување на основните по-

треби на репродукцијата и на личната потрошувачка („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 5/58) по точката 5 се додава нова точка 5а, која гласи:

„5а. На деловни здруженија, групи претпријатија или одделни претпријатија може да им се продаде 5%—20% од странските средства за плаќање што тие ќе ги остварат со надминување на програмата на извозот утврдена од Комитетот за надворешна трговија за односната година, со тоа да ги употребат за купување на репродукциони материјали и опрема.

Странските средства за плаќање од претходниот став ќе може корисникот од тој став да ги купи само врз основа на договорот што ќе го склучи со Југословенската банка за надворешна трговија, во кој, покрај другото, ќе се предвиди и височината на странските средства за плаќање што корисникот според програмата на извозот треба да ги оствари со извозот, процентот во кој странските средства за плаќање остварени со надминувањето на тој план во рамките од претходниот став ќе може да ги купи и поблиската намена за нивното користење.

Договорот од претходниот став подлежи на одобрување од претседателот на Комитетот за надворешна трговија.

За плаќање на опремата што се набавува со странските средства за плаќање купени на начинот од оваа точка, можат да се користат средствата на амортизациониот фонд и над процентот допуштен за плаќање на странската опрема.

Комитетот за надворешна трговија, со согласност од сојузниот Државен секретаријат за работи на финансиите, ќе го определи вкупниот износ на странските средства за плаќање кој Југословенската банка за надворешна трговија може, на товар на средствата предвидени во платниот биланс, во тек на една година да го користи за намените од оваа точка.“

2. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

П. бр. 629

28 март 1958 година
Белград

Претседател
на Комитетот за надворешна
трговија,
Хасан Бркиќ, с. р.

210.

Врз основа на членот 19 од Уредбата за давање кредити на земјоделските задруги за остварување кооперација во селскостопанското производство („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 7/53), сојузниот Државен секретаријат за работи на финансиите, во согласност со Секретаријатот за селско стопанство и шумарство на Сојузниот извршен совет, пропишува

УПАТСТВО

ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА ДАВАЊЕ КРЕДИТИ НА ЗЕМЈОДЕЛСКИТЕ ЗАДРУГИ ЗА ОСТВАРУВАЊЕ КООПЕРАЦИЈА ВО СЕЛСКОСТОПАНСКОТО ПРОИЗВОДСТВО

1. Кредити според одредбите од Уредбата за давање кредити на земјоделските задруги за остварување кооперација во селскостопанското производство (во натамошниот текст: уредбата) ќе им даваат на земјоделски задруги задружните штедилници, комуналните банки и другите банки (во натамошниот текст: банките) за следните цели:

а) за остварување кооперација со индивидуални селскостопански производители во селскостопанското производство;

б) за кредитирање на индивидуални селскостопански производители заради унапредување на селскостопанското производство.

Како земјоделски задруги во смисла на претходниот став се подразбираат општите земјоделски задруги, селанските работни задруги и специјализираните производителски задруги од областа на селското стопанство (овоштарските, лозарските, сточарските, пчеларските и рибарските задруги).

I. Кредити за остварување кооперација со индивидуални селскостопански производители во селскостопанското производство

2. Кредитите за остварување кооперација со индивидуални селскостопански производители во селскостопанското производство ги одобрува банката кај која земјоделската задруга користи кредити за редовното работење.

3. Со цел за добивање кредит за целите од членот 2 став 1 точ. 1 и 2 од уредбата, земјоделската задруга ѝ поднесува на банката список на членовите на задругата односно на другите индивидуални селскостопански производители со кои задругата стадува во кооперација, назначувајќи го видот на кооперацијата за секој кооперант и височината на средствата по одделни намени односно објекти. Образецот за овој список ќе го пропише Народната банка односно Југословенската инвестициона банка.

Покрај списокот од претходниот став, задругата ѝ поднесува на банката и пресметка на трошоците и план на приходите кој се предвидува дека ќе се оствари во кооперација по еден хектар долгогодишни насади и вкупно, односно глобален износ на трошоците и на приходите ако се во прашање набавки на приплоден добиток.

Задругата е должна, пред да донесе банката одлука за одобрување на кредит, да ѝ ги поднесе на банката на увид склучените договори (преддоговори) за кооперација.

4. Врз основа на поднесеното барање за кредит и документите од претходната точка, банката со земјоделската задруга склучува договор за кредит ако земјоделската задруга ги исполнува другите услови пропишани со уредбата, со ова упатство, како и со техничките упатства на Народната банка и на Југословенската инвестициона банка.

Во договорот за кредит, покрај другите услови, банката задолжително го внесува износот на одобриениот кредит, рокот за враќање на кредитот, како и сроковите на одделни отплати на кредитот.

5. По кредитот за кој според членот 4 став 4 од уредбата може да се зголеми првата отплата да стапува во сила од три или повеќе години, земјоделската задруга е должна и во годините кога не ја отплатува главницата да плаќа интерес на целиот износ на кредитот. Целосната исплата (враќање) на овој кредит треба да се изврши во договорениот срок, без оглед на договорениот срок за првата отплата.

II. Кредитирање на индивидуалните селскостопански производители заради унапредување на селскостопанското производство

6. Кредитите за целите од членот 2 став 1 точка 3 од уредбата исклучиво земјоделските задруги им ги одобруваат на своите членови и на другите индивидуални селскостопански производители со кои се склучени договори за кооперација во селскостопанското производство.

Ако земјоделските задруги немаат сопствени средства за давање кредити на индивидуалните селскостопански производители, можат за оваа цел да добијат потребни средства од банката во вид на кредит.

Кредитот го одобрува банката кај која земјоделската задруга користи кредити за редовното работење.

7. Земјоделската задруга може со банката да се зголеми банката од името и за сметка на земјоделската задруга да врши определени работи. Така, банката според договор со земјоделската задруга може да води евиденција за кредитите одо-

брени на индивидуалните селскостопански производители, да врши исплата на одобрените кредити, да врши наплата на стасаните рати и на тоа слично.

Височината на надоместокот по работите од претходниот став ќе ја регулираат банката и задругата со меѓусебен договор.

8. Кредитите наменети за целта спомената во членот 2 став 1 точка 3 под б) од уредбата — за подигање економски објекти (штали, котари, губришта и слично), можат да се користат само за купување на градежен материјал, а не и за плаќање на работната сила околу изградбата на овие објекти.

Кредитите наменети за целта спомената во членот 2 став 1 точка 3 под б) од уредбата — за купување на приплоден добиток, можат да се одобрат само за купување на приплоден добиток со висока продуктивност и тоа исклучиво во општествениот сектор.

9. Земјоделската задруга, со цел за добивање кредит за целите од членот 2 точка 3 од уредбата, ѝ поднесува на банката список на членовите на задругата односно на другите индивидуални селскостопански производители, поединечно назначувајќи ја височината на средствата потребни за инвестиционо вложување, височината на учеството и во кој вид, износот на кредитот, целта за која се дава кредитот, како и видот на кооперацијата. Образецот за овој список ќе го пропише Народната банка односно Југословенската инвестициона банка.

Покрај наведеното во претходниот став, задругата е должна пред да донесе банката одлука за одобрување на кредитот, на барање од банката, да ѝ ги стави на банката на увид склучените договори (преддоговори) за кооперација.

10. Основа за утврдување височината на кредитот на индивидуален селскостопански производител е вредноста на неговиот недвижен имот, освен вредноста на куќата и окуќницата.

Вредноста на недвижниот имот од претходниот став ја утврдува задругата врз основа на просечната прометна вредност на овој имот во односниот крај.

11. Височината на износот до кој може да се кредитира корисникот не смее да премине 50% од вредноста на неговиот недвижен имот.

Во границите на процентот од претходниот став, земјоделската задруга ја определува височината на кредитот, водејќи сметка за должината на договорените срокови, како и за економската можност на корисникот на кредитот да го врати кредитот во рокот.

12. Интересот по овие кредити го плаќаат корисниците по нормата што ќе ја договораат со задругите, со тоа за кредитите од членот 2 став 1 точка 3 под а) од уредбата интересот да не може да биде помал од 4% годишно, а за кредитите од членот 2 став 1 точка 3 под б) од уредбата — од 3% годишно.

13. За износот (вредноста) на учеството на корисникот на кредитот во набавките односно во трошоците за кои се дава кредитот во смисла на членот 9 од уредбата, земјоделската задруга ќе ја намали височината на бараниот кредит.

14. Видот на обезбедувањето според членот 10 од уредбата, за односниот кредит го определува земјоделската задруга.

III. Заеднички одредби

15. Кредитите ќе им се одобруваат на земјоделските задруги само за подигање на оние видови долгогодишни насади и за набавка на приплоден добиток кои со планот за реонизација се предвидени за огледување односно подигање во односниот крај.

16. Кредити според уредбата банката нема да одобри ако земјоделската задруга не е кредитно способна.

Како кредитно способна се смета онаа земјоделска задруга која има ажурно и уредно книговодство, средено финансиско работење и која уредно им одговара на своите обврски.

Банката може давањето на кредитот да го услови со гаранција од територијално надлежната општина.

17. Кредитите за целите од членот 2 став 1 точ. 2 и 3 под б) од уредбата банките ги одобруваат првенствено од средствата што за одобрување кредити на земјоделските задруги за овие намени ќе им бидат ставени на располагање од општествените инвестициони фондови, како и од средствата на задругите што се наменети за инвестиции, а кои задругите за оваа цел ќе ги издвојат од своите фондови.

Банката кај која се наоѓаат издвоените средства на задругите за оваа цел, е должна да ги води тие средства на посебна партија.

За одобрување кредити за целите од членот 2 став 1 точ. 2 и 3 под б) од уредбата, Општиот инвестиционен фонд учествува со своите средства во однос на височината на средствата од ставот 1 на оваа точка, и тоа: а) со 60% во житородните реони; б) со 40% во нежитородните реони.

Југословенската инвестициона банка ќе ги стави средствата од Општиот инвестиционен фонд на располагање дури кога средствата од другите општествени инвестициони фондови односно од фондовите на задругите според ставот 1 на оваа точка ќе ѝ бидат ефективно ставени на располагање на банката која ги одобрува заемите според уредбата.

18. Банките им ги одобруваат на земјоделските задруги кредитите за целите од членот 2 став 1 точ. 1 и 3 под а) од уредбата од средствата што служат за краткорочно кредитирање.

19. Технички упатства за спроведување на уредбата и на ова упатство издава Народната банка за кредитите што се даваат за целите од членот 2 став 1 точ. 1 и 3 под а) од уредбата, а Југословенската инвестициона банка за кредитите што се даваат за целите од членот 2 став 1 точ. 2 и 3 под б) од уредбата.

Упатствата од претходниот став се задолжителни за сите банки и земјоделски задруги.

20. Ова упатство влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Ср. 08—3840/4—58
24 март 1958 година
Белград

Државен секретар
за работи на финансиите,
Авдо Хумо, с. р.

11.

Врз основа на членот 243 став 2 од Законот за јавните службеници („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 53/57), во согласност со Сојузниот извршен совет, Секретаријатот за просвета и култура на Сојузниот извршен совет пропишува

ОПШТО УПАТСТВО ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА КОНКУРСИ ЗА ПОПОЛ- НУВАЊЕ НА МЕСТАТА НА НАСТАВНИОТ И ВОСПИТНИОТ ПЕРСОНАЛ

1. Општи одредби

1. Слободните службенички места за наставен и воспитен персонал во училиштата и во други воспитни установи за образование и воспитување на децата и учениците и за образование на возрасните — се пополнуваат врз основа на конкурс.

Конкурсот може да биде редовен и дополнителен.

2. Редовниот конкурс се распишува и се врши од 1 април до 30 јуни.

Дополнителниот конкурс се распишува и се врши од 1 јули до 31 август, а по исклучок може да се продолжи до 30 септември.

3. Редовниот конкурс се распишува:

1) за местата што во текот на училишната година се упразниле, односно што останале непополнети;

2) за новите места што се предвидени за наредната училишна година поради отворање на нови одделенија, нови училишта и др.;

3) за местата на кои се наоѓаат службеници привремено доделени на работа или хонорарни службеници со полно работно време;

4) за местата на кои се наоѓаат службеници што ја откажале службата;

5) за местата на кои се наоѓаат службеници на кои им е откажана службата и чии решенија за отказ станале правосилни;

6) за местата на кои се наоѓаат службеници и на кои до крајот на истата училишна година ќе им престане службата по силата на законот со остварување на правото на старосна пензија, ако не е донесено решение во смисла на членот 138 став 2 од Законот за јавните службеници службеникот и натаму да остане во службата.

4. Дополнителниот конкурс се распишува:

1) за местата што останале непополнети во редовниот конкурс;

2) за местата кои по редовниот конкурс дополнително се упразниле (на пример, за наставниот и воспитниот персонал кој е избран во редовен конкурс на некое друго место);

3) за новите места кои дополнително, по редовниот конкурс, се предвидени за наредната училишна година поради отворање на нови училишта или одделенија.

5. Наставниот и воспитниот персонал запослен во училиштата и во други воспитни установи може да учествува на дополнителниот конкурс само по одобрение од органот надлежен за назначување. Ова одобрение се дава само за конкурирање за едно определено работно место.

6. Лицата што според договорот за стипендирање се должни да стапат во служба, се назначуваат без конкурс ако ги исполнуваат сите услови што се бараат за работното место на кое се назначуваат.

II. Распишување и објавување на конкурсот

7. Советите надлежни за работите на просветата на општинските односно околиските народни одбори решаваат за распишување на конкурс за пополнување на слободните службенички места за наставен и воспитен персонал во училиштата и во други воспитни установи врз основа на предлогите од училишните одбори односно од органите на управувањето на воспитните установи.

8. Во решението за распишување на конкурс мораат да се назначат работните места за кои се распишува конкурсот, условите што треба да ги исполнуваат кандидатите за работните места (должина на работниот стаж, школска спрема, обврска на кандидатот да помине определено време на тоа место и др.) и посебните годности врзани за тие работни места (посебен додаток, давања во натура и др.).

Решението за распишување на конкурс треба да ги опфати училиштата и другите воспитни установи на подрачјето на општината односно околината за кои е распишан конкурсот, а над кои општинскиот односно околискиот народен одбор го врши правото на основавач.

9. Решението за распишување редовен конкурс се донесува од 1 до 30 април, а решението за распишување на дополнителен конкурс — по правило, од 1 до 31 јули.

10. Конкурсот за управители односно директори на училишта и за старешини на други воспитни установи, како и за друг наставен и воспитен пер-

сонал го спроведува конкурсната комисија. Конкурсната комисија се состои од 3 до 7 членови. Конкурсната комисија ја формира советот надлежен за работите на просветата на општинскиот односно околинскиот народен одбор на време од една година.

Со правилникот на републичкиот совет надлежен за работите на просветата од членот 243 став 1 на Законот за јавните службеници (во натамошниот текст: Правилникот) ќе се определи поблиску составот на конкурсната комисија (на пример, дека во конкурсната комисија влегуваат и претставници на здружението на просветните работници односно на синдикалната организација).

11. Советите надлежни за работите на просветата на општинските народни одбори му ги доставуваат решенијата за распишување на конкурс веднаш по нивното донесување на секретаријатот за просвета на околинскиот народен одбор заради објавување.

12. Врз основа на решенијата за распишување на конкурс донесени од страна на советите надлежни за работите на просветата на општинските односно околинските народни одбори (точка 7) секретаријатот за просвета на околинскиот народен одбор составува објава за конкурс за целата околина, освен за местата за кои е потребна виша или висока стручна спрема. Објавата за конкурсот се објавува на начинот определен со Правилникот, а објавата за конкурсот за местата за кои е потребна виша или висока стручна спрема се објавува во републичкиот службен весник.

Со Правилникот може да се пропише да се објавува за целата народна република или за повеќе околии, односно во НР Црна Гора, за повеќе општини, заедничка објава за конкурсот.

Во објавата за распишување на конкурсот мораат да се назначат работните места за кои се распишува конкурсот, условите што треба да ги исполнува кандидатот за определеното работно место, посебните годности врзани за тоа работно место, како и рокот до кој ќе се примаат пријавите.

13. Органите на управата надлежни за работите на просветата на општинскиот односно околинскиот народен одбор се должни да водат евиденција за местата за кои се распишуваат конкурсите. Оваа евиденција се води врз основа на податоците од решенијата за распишување на конкурсите.

Секретаријатите за просвета на околинските народни одбори водат евиденција за слободните службенички места на наставниот и воспитниот персонал во сите училишта и во други воспитни установи на подрачјето на околинјата (околинска евиденција). Оваа евиденција треба да ги опфати сите потребни податоци според местата за кои се распишуваат конкурсите, според училиштата, според определената специјалност на наставниот и воспитниот персонал итн.

Со Правилникот поблиску се определува начинот на водење на околинската евиденција, а може да се определи и водењето на евиденција за местата за целата територија на народната република (републичка евиденција).

III. Пријавување и избирање на кандидати

14. Кандидатите за назначување на определено работно место му поднесуваат пријава за конкурс со потребните податоци и докази непосредно на училишниот одбор односно на органот на управувањето на воспитната установа за која е распишан конкурсот.

Кандидатите се должни во пријавата да ги наведат сите места за кои поднесле односно за кои сакаат да поднесат пријава, како и да наведат на кои од тие места сакаат првенство да бидат назначени. Кандидатите се должни дополнително да поднесат дополнени на пријавата за местата за

кои конкурирале односно се одлучиле да конкурираат по поднесената пријава. Покрај тоа, кандидатите се должни да ги наведат податоците за движењето во службата, како и адресата на која треба да бидат известени за резултатот на конкурсот.

Кандидатите што во пријавата го истакнуваат правото на првенство за назначување, се должни кон пријавата да поднесат и докази врз кои го засновуваат правото на првенство.

Пријавата која не содржи податоци за движењето во службата на кандидатот и за неговиот работен стаж или адреса на која треба да биде известен за резултатот на конкурсот, ќе се смета неуредна и нема да се земе во постапка.

15. Кандидатите што работат на работите на просвета во училиштата и во други воспитни установи се должни за секоја поднесена пријава да го известат старешината на установата во која се запослиле, а старешината на установата — органот надлежен за назначување.

16. Пријавите за редовниот конкурс можат да се поднесат најдоцна до 31 мај.

Со Правилникот можат поблиску да се определат роковите за поднесување на пријавите за дополнителните конкурси. Дополнителните конкурси не можат да се заклучат пред истекот на 15 дена од денот на објавувањето.

Кандидатите можат да се пријавуваат до истекот на последниот ден определен во објавата за конкурсот.

17. Училишниот одбор односно органот на управувањето на воспитната установа по истекот на рокот за поднесување на пријавите ѝ ги доставува сите поднесени пријави со своето мислење за секој кандидат на надлежната конкурсна комисија.

Конкурсната комисија на советот надлежен за работите на просветата на општинскиот односно околинскиот народен одбор му поднесува на органот надлежен за назначување писмен образложен извештај во кој го дава своето мислење за кандидатите што учествувале на конкурсот и изнесува кои од кандидатите ги исполнуваат пропишаните услови. Конкурсната комисија дава мислење кои од пријавените кандидати најмногу ги исполнуваат условите пропишани со конкурсот, водејќи особено сметка за кандидатите што имаат право на првенство. Конкурсната комисија со извештајот го доставува и мислењето на училишниот одбор односно на советот на установата, а со извештајот за резултатот на конкурсот за управители и деректори на училишта и за старешини на други воспитни установи — и мислењето на советот надлежен за работите на просветата.

18. Правото да бидат назначени го имаат првенствено оние кандидати кои, покрај тоа што ги исполнуваат општите и посебните во конкурсот пропишани услови (должина на работниот стаж за одделни места и сл.), се истакнуваат со стручната спрема и со успехот постигнат во наставно-педагошката работа.

Во случај на еднакви услови од претходниот став предимство имаат кандидатите:

1) што подолго време поминале во службата во местата во кои работните и животните услови се исклучително тешки, или

2) што имаат посебни оправдани фамилијарни или здравствени причини да дојдат во определено место (на пример: деца возрасни за школување, задолжителен престој на брачниот другар, здравствена состојба, поволни климатски прилики на определени места за кандидатот или за членови на неговата фамилија).

Како истакнување со стручната спрема во смисла на ставот 1 од оваа точка ќе се смета особено: истакнувањето во соработката со установите за унапредување на наставата, односно забележителната соработка во стручниот и педагошкиот печат, како и постигнатото дополнително стручно образование годно за местото за кое е распишан конкурсот.

Не се смета дека се истакнуваат со успехот постигнат во наставно-педагошката работа особено оние кандидати што имаат најмалку за последните три години најдобра оценка или што за својата наставно-педагошка работа или за работата на народно просветување се одликувани, пофатувани или наградувани.

19. Советот надлежен за работите на просветата на општинскиот односно околинскиот народен одбор го врши изборот на наставен и воспитен персонал врз основа на извештајот од конкурсната комисија.

Советот може да врши избор само меѓу кандидатите што според оценката на конкурсната комисија ги исполнуваат условите. Ако советот не прифати ниеден од предложените кандидати, е должен да ја извести конкурсната комисија за своите причини. Во таков случај се смета дека конкурсот не успеал.

Општинскиот односно околинскиот народен одбор на заедничката седница на сбата сбира врши избор на управител односно директор на училиште или на старешина на воспитна установа врз основа на предлогот од конкурсната комисија и мислењето на советот надлежен за работите на просветата на општинскиот односно околинскиот народен одбор.

Органите надлежни за избирање од претходните ставови можат за едно работно место покрај кандидатот што има најмногу услови да избераат уште еден кандидат, кој по првиот пенајмногу ги исполнува условите пропишани за тоа работно место.

Избирањето според претходните ставови треба за редовниот конкурс да се изврши најдоцна до 20 јуни, а за дополнителните конкурси, по правило, до 25 август, а ако е конкурсот продолжен — до 25 септември.

По извршеното избирање по редовниот или дополнителниот конкурс советот надлежен за работите на просветата на општинскиот народен одбор му доставува на советот надлежен за работите на просветата на околинскиот народен одбор извештај за резултатот на конкурсот со потребните податоци за сите кандидати што учествувале во конкурсот.

IV. Известување за резултатите на конкурсот

20. Органот на управата надлежен за работите на просветата на општинскиот односно околинскиот народен одбор ги известува за резултатот на конкурсот сите кандидати што учествувале на конкурсот. При известувањето на кандидатите ќе им биде обрнато внимание на правото на жалба што го имаат во смисла на членот 41 став 2 од Законот за јавните службеници. Избраните кандидати се известуваат преку пошта со препорачано писмо на повратен receipt.

За резултатите на конкурсот се известуваат училиштата и другите воспитни установи за чии слободни службенички места се избрани кандидатите.

Ако е избран кандидат што работи на работите на просвета во училиште или во друга воспитна установа, за резултатот на конкурсот се известува задолжително и органот надлежен за назначување.

Решението за изборот на кандидатите врз основа на спроведениот конкурс се објавува и на огласната табла на надлежниот народен одбор.

21. Известувањето на кандидатите и на заинтересираните органи за резултатите на редовниот конкурс се врши од 20 до 30 јуни, а за резултатите на дополнителниот конкурс — до 31 август, односно до 30 септември.

22. Кандидатите избрани на конкурсот се должни во рок од пет дена од денот на приемот на известувањето за резултатот на изборот писмено да ги известат советите надлежни за работите на просветата на народните одбори што ги избрале дека го прифаќаат односно не го прифаќаат опре-

деленото работно место. Ако избраниот кандидат не го прифати определеното работно место или не достави известување во овој рок, ќе се смета дека не го прифатил изборот, во кој случај надлежниот орган го известува за изборот кандидатот кој по првиот пенајмногу ги исполнува условите пропишани за тоа работно место (точка 19 став 4).

Во истиот рок кандидатите што ќе го прифатат изборот се должни за тоа да го известат и училиштето односно воспитната установа во која се запослени.

23. Наставниот и воспитниот персонал избран во основна на редовен конкурс се разрешува од дотогашната должност, по правило, кон крајот на август, по одржаните поправни и други испити. По исклучок, со согласност од училишниот одбор, службеникот може да биде разрешен и пред истекот на овој рок.

24. Ова упатство влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Бр. 551/2

11 март 1958 година

Белград

Секретар за просвета и култура
на Сојузниот извршен совет,
Богдан Осолник, с. р.

212.

Врз основа на точката I под 1 од Одлуката за овластување Одборот за просвета да донесува решенија во работите на надлежноста на Сојузниот извршен совет („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 29/54) и членот 13 точка 5 алинеја 1 од Уредбата за пренесување работите во надлежноста на сојузните и републичките органи на управата („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 26/56), Секретаријатот за просвета и култура на Сојузниот извршен совет, со согласност од Одборот за просвета и култура на Сојузниот извршен совет, донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА РАНГОТ НА УЧИЛИШТАТА, КУРСЕВИТЕ И ИСПИТИТЕ

I

На спремата два класа средно училиште за општо образование (гимназија) и одговараат следните училишта и курсеви:

A — Во предвоена Југославија

Државната школа на лесни јавачи при Управата на државната ергела во Љубичево и Караѓорѓево, со претходно завршено најмалку основно училиште;

B — Во Федеративна Народна Република Југославија

1) специјалните земјоделски и шумарски училишта и курсеви во траење од една до две години, со претходно завршено најмалку основно училиште;

2) нижите земјоделски и шумарски училишта и курсеви од сите смерови во траење од една до две години, со претходно завршено најмалку основно училиште;

3) нижите ветеринарни училишта и курсеви од сите смерови во траење од една до две години, со претходно завршено најмалку основно училиште.

II

На спремата шест класа средно училиште за општо образование (гимназија) и одговараат следните курсеви:

Во Федеративна Народна Република Југославија

Вишиот курс за производство на сокови и преработка на овошје и зеленчук на Заводот за унапредување на занаетството во Белград, во траење од три години, со претходно завршено неполно средно училиште со положена мала матура или на него рамно училиште, додека лицето со оваа спрема останува во структурата.

III

На спремата на потполно средно училиште за општо образование (гимназија) и' одговараат следните училишта:

А — Во предвоената Југославија

1) Школата за негователки при Хитилскиот завод во Скопје во траење од најмалку три години, завршена по 1940 година, со претходно завршено неполно средно училиште со положена мала матура или на него рамно училиште;

2) Државната школа за негователки на Министерството за здравје во Белград во траење од најмалку три години, завршена по 1940 година, со претходно завршено неполно средно училиште со положена мала матура или на него рамно училиште;

3) Текстилното училиште во Крањ, со претходно завршено неполно средно училиште со положена мала матура или на него рамно училиште, и со положен стручен испит во смисла на точката 42, оддел IV под Б, од Решението за рангот на училиштата и курсевите („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 18/52);

Б — Во Федеративна Народна Република Југославија

1) Вишиот курс за производство на сокови и за преработка на овошје и зеленчук на Заводот за унапредување на занаетството во Белград, во траење од три години, со претходно завршени шест класа средно или на него рамно училиште, додека лицето со оваа спрема останува во струката;

2) Текстилното училиште во Крањ до неговото претворање во техникум, со претходно завршено неполно средно училиште со положена мала матура или на него рамно училиште, и со положен стручен испит во смисла на точката 42, оддел IV под Б, од Решението за рангот на училиштата и курсевите („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 18/52).

IV

На спремата на виша школа и' одговараат следните школи и испити:

Во предвiena Југославија

1) Државната шеријатско-судиска (порано судиската) школа во Сарајево, со претходно завршени најмалку шест класа средно или на него рамно училиште;

2) завршеното Одделение за учители по музика во средните училишта (Педагошкото одделение) на Високата школа на музичката академија во Загреб во времето од 1923 до 1930 година, со претходно завршено полно средно училиште со положена матура или на него рамно училиште;

3) положениот испит за наставници на училишта за дефектни деца, со претходно завршена учителска школа или на неа рамна школа.

V

Рангот на училиштата, курсевите и стручните испити утврден со ова решение не го определува односот на едно училиште спрема друго со цел за признавање на извесни класови или испити на еден вид училиште за преминување односно продолжување на школувањето во друг вид училиште, туку служи како основ за определување на стручната спрема при регулирањето на службеничките односи, пензиите и инвалидните.

VI

Со одредбите од ова решение се дополнува Решението за рангот на училиштата и курсевите („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 18/52).

Бр. 3910

21 февруари 1958 година
Белград

Секретар
за просвета и култура на
Сојузниот извршен совет,
Богдан Осолник, с. р.

213.

Врз основа на членот 2 од Уредбата за спроведување на Основниот закон за здравствениот надзор над прехранбените продукти („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 31/56), Сојузниот завод за народно здравје пропишува

П Р А В И Л Н И К ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА КВАЛИТЕТОТ НА ПРЕХРАНБЕНИТЕ ПРОДУКТИ И ЗА УСЛОВИТЕ ЗА НИВНОТО ПРОИЗВОДСТВО И ПРОМЕТ

Член 1

Во Правилникот за квалитетот на прехранбените продукти и за условите за нивното производство и промет („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 12/57 прилог, 25/57 и 36/57) членот 259 став 2 точка 1 се менува и гласи:

„1) Више од 10% отпадних примеса, као што су: помомљена зрна (мања од половине), покварена, оштећена или од инсеката нагрижена зрна и црна зрна кафе;“.

Член 2

Во членот 274 ставот 5 се брише.

Член 3

Членот 281 се менува и гласи:

„Производња намирница сличних чоколади и чоколадном десерту подлежи регистрацији.

Састав оваквих производа у промету мора се декларисати и овакви производи морају носити видну ознаку да нису чоколада односно чоколадни десерт.“

Член 4

Членот 314 се менува и гласи:

„Јаким (жестоки) алкохолним пињима у смислу одредаба овог правилника сматрају се алкохолна пиња специфичног мириса и укуса која садрже више од 18 вол% етил-алкохола потекла од директног дестилисања преврелих сировина које садрже шећер или одговарајуће угљене хидрате, као и од ректифицираних дестилата (рафинада), ароматичних дестилата или мацерата воћа или дрога, а намењена су за непосредну потрошњу као пиње.

Јака алкохолна пиња разврставају се у промету на:

- 1) ракије,
- 2) вештачке ракије,
- 3) индустриске ракије,
- 4) ликере.

Ракије су производи добивени дестилисањем (печењем) преврелих комина односно преврелих воћних сокова.

Вештачке ракије су производи добивени мешањем рафинираног етил-алкохола са водом.

Индустриске (резане) ракије су производи добивени мешањем рафинираног етил-алкохола и природних дестилата са водом.

Ликери су производи добивени мешањем рафинираног етил-алкохола односно ракија или ароматичних дестилата са водом и шећерима, као и са алкохолним излужинама (мацератима), етеричним уљима, есенцијата, воћним соковима и бојама, чоколадом, кафом, млеком, јајима или другим одговарајућим нешкодљивим материјата.“

Член 5

Членот 315 со насловот: „1. Ракије“ се брише.

Член 6

Досегашниот член 316, кој станува член 315, се менува и гласи:

„Јака алкохолна пиња у промету морају одговарати следећим условима:

1) алкохол који се употребљава за производњу ових пића мора по својим физичким и хемиским особинама одговарати условима прописаним у Југословенској фармакопеји за етил-алкохол;

2) количина метил-алкохола код ракија од коштичавог воћа не сме бити већа од 1,5 вол%, а код ракија од осталог воћа не сме бити већа од 2 вол%, рачуната као апсолутни алкохол;

3) не смеју бити мутна, непријатног мириса или укуса, или лошег изгледа, нити смеју имати талога;

4) не смеју садржати слободних минералних киселина;

5) не смеју садржати у 1 литру више од 30 мг гвожђа и бакра заједно;

6) смеју садржати само у траговима цинка, олова, арсена, живе и осталих отровних материја;

7) укупна количина цијановодоничне киселине не сме бити већа од 40 мг у 1 литру пића.“

Член 7

Досегашните членови 317 до 333 закључно со сите наслови се бриштаат.

Член 8

По досегашниот член 334, кој станува член 316, се додаваат два нови члена, кои гласат:

„Члан 317

Забрањено је емулзионим ликерима, тј. ликерима произведеним на бази сирових жуманаца свежих кокошијих јаја и других дозвољених додатака, додавати:

1) вештачке боје, вештачка средства за заслађивање и вештачке ароматичне материје, осим ванилина;

2) средства за постизање густине (желатин, агар-агар, пектин, скробни сируп и сл.);

3) јаја у праху и друге производе као замену за жуманца свежих кокошијих јаја.“

„Члан 318

Производња вештачких и индустриских ракија и ликера подлежи регистрацији.

Вештачке и индустриске ракије у промету морају носити посебну ознаку: „вештачка ракија“ односно „индустриска ракија“ и не смеју носити ознаке које би могле да доведат потрошача у заблуду у погледу порекла односно састава.“

Член 9

Досегашните членови 335 до 395 стануваат членови 319 до 379.

Член 10

Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Бр. 06-55/1

20 март 1958 година

Белград

Директор

на Сојузниот завод за народно здравје,

др Борислав Петровиќ, с. р.

214.

Врз основа на членот 43 став 2 точка 3 од Уредбата за организацијата, послувањето и управувањето со Југословенските пошти, телеграфи и телефони („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 53/53), Генералната дирекција на поштите, телеграфите и телефоните донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ПУШТАЊЕ ВО ОПТЕК НА НОВИ РЕДОВНИ ПОШТЕНСКИ ФРАНКО МАРКИ ОД 10 И 15 ДИНАРИ

На 24 март 1958 година ќе се пуштат во оптек нови редовни поштенски франко марки од 10 и 15 динари,

Сликата на марката од 10 динари, во зелена боја, прикажува мотив од железарата во Сисак. На долниот раб е отпечатено „Југославија“, а под горниот раб на марката, со помали букви: „Сисак“ — и едното и другото со латиница. Ознаката на вредноста е во горниот десни агол на марката.

Сликата на марката од 15 динари, во црвена боја, прикажува мотив од хидроцентралата во Јабланица. На долниот раб е отпечатено: „Југославија“, а под горниот раб на марката, со помали букви: „Јабланица“ — и едното и другото со кирилица. Ознаката на вредноста е во горниот лев агол на марката.

Овие марки се издаваат за продажба преку автомати. Печатени се во ленти, поврзани се со перфорација вертикално по едно парче и навиткани во соодветни калемии. Од страна не се перфорирани.

За франкирање на поштенски пратки ќе важат неограничено време.

Бр. 3841

21 март 1958 година

Белград

Генерална дирекција на поштите, телеграфите и телефоните

Генерален директор,
Никола Милановиќ, с. р.

215.

Врз основа на членот 43 став 2 точка 3 од Уредбата за организацијата, послувањето и управувањето со Југословенските пошти, телеграфи и телефони („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 53/53), Генералната дирекција на поштите, телеграфите и телефоните донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ПУШТАЊЕ ВО ПРОМЕТ НА ПОШТЕНСКИ ПЛИКОВИ СО НОВА МАРКА ОД 15 ДИНАРИ

На 24 март 1958 година ќе се пуштат во промет поштенски пликови со нова отпечатена марка од 15 динари.

Сликата на марката, во црвена боја, прикажува мотив на хидроцентралата во Јабланица.

Пликовите што се изработени од бела хартија со постава и со влошка за пишвање, ќе се продаваат по цена од 20 динари.

Бр. 3842

20 март 1958 година

Белград

Генерална дирекција на поштите, телеграфите и телефоните

Генерален директор,
Никола Милановиќ, с. р.

216.

Врз основа на точката 2 од Одлуката за продажните цени на тутунот и тутунските преработки („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 31/55), Сојузниот уред за цени донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПРОДАЖНАТА ЦЕНА НА ЦИГАРИЊАТА „ФИЛТЕР 57“

1. Малопродажната цена за новиот вид цигариња „Филтер 57“ се определува на 70 динари за 20 парчиња.

Цената од претходниот став важи за цигарињата калибар 7,85 мм, должина 74,00 мм. /

2. Ова решение влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Бр. 511/1
20 март 1958 година
Белград

Директор
на Сојузниот уред за цени,
Јован Крстев, с. р.

217.

Врз основа на членот 6 од Уредбата за југословенските стандарди, за сојузните прописи за квалитетот на производите и за производителните спецификации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 17/51), Сојузната комисија за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ПОДЛОЖНИ ПЛОЧКИ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ

1. Во издание на Сојузната комисија за стандардизација се донесуваат следните југословенски стандарди:

Прстенести еластични подлошки за виоци со цилиндрична глава	JUS M.B2.111
Подложни плочки и подложни плочки за осигурување. Толеранции	JUS M.B2.135
Федерни подложни плочки за осигурување	JUS M.B2.136
Подложни плочки за осигурување со нос	JUS M.B2.141
Подложни плочки за осигурување со продолжеток	JUS M.B2.142
Подложни плочки за осигурување со 2 продолжетоци	JUS M.B2.143
Запчести подложни плочки за осигурување	JUS M.B2.150
Лепезести подложни плочки за осигурување	JUS M.B2.151
Навртки за осигурување	JUS M.B2.155

2. Наведените југословенски стандарди се објавени во посебно издание на Сојузната комисија за стандардизација, кое е оставен дел од ова решение.

3. Овие југословенски стандарди влегуваат во сила на 1 јуни 1958 година.

Бр. 12—1333/1
25 март 1958 година
Белград

Претседател
на Сојузната комисија
за стандардизација,
инж. Славољуб Виторовиќ, с. р.

218.

Врз основа на членот 6 од Уредбата за југословенските стандарди, за сојузните прописи за квалитетот на производите и за производителните спецификации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 17/51), Сојузната комисија за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА МОНОБЛОК ТРКАЛА ЗА ШИНСКИ ВОЗИЛА

1. Во издание на Сојузната комисија за стандардизација се донесува следниот југословенски стандард:

Тркала за шински возила. Моноблок тркала од тврдокорен лив. Технички прописи за изработка и испорака, JUS P.F2.120

2. Наведениот југословенски стандард е објавен во посебно издание на Сојузната комисија за стандардизација, кое е составен дел од ова решение.

3. Овој југословенски стандард влегува во сила на 1 јуни 1958 година.

Бр. 12—1335/1
25 март 1958 година
Белград

Претседател
на Сојузната комисија
за стандардизација,
инж. Славољуб Виторовиќ, с. р.

219.

Врз основа на членот 6 од Уредбата за југословенските стандарди, за сојузните прописи за квалитетот на производите и за производителните спецификации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 17/51), Сојузната комисија за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ЖЛЕБНИ СПОЕВИ

1. Во издание на Сојузната комисија за стандардизација се донесуваат следните југословенски стандарди:

Жлебни споеви со прави бокови.	
Преглед и избор	JUS M.C1.410
Жлебни споеви со прави бокови.	
Толеранции	JUS M.C1.415
Жлебни споеви со прави бокови.	
Лесна изработка	JUS M.C1.420
Жлебни споеви со прави бокови.	
Средна изработка	JUS M.C1.421
Жлебни споеви со прави бокови со 4 жлебови за машини алатки.	
Внатрешно налегање	JUS M.C1.440
Жлебни споеви со прави бокови со 6 жлебови за машини алатки.	
Внатрешно налегање	JUS M.C1.441

2. Наведените југословенски стандарди објавени се во посебно издание на Сојузната комисија за стандардизација, кое е составен дел од ова решение.

3. Овие југословенски стандарди влегуваат во сила на 1 јуни 1958 година.

Бр. 12—1334/1
25 март 1958 година
Белград

Претседател
на Сојузната комисија
за стандардизација,
инж. Славољуб Виторовиќ, с. р.

220.

Врз основа на членот 6 од Уредбата за југословенските стандарди, за сојузните прописи за квалитетот на производите и за производителните спецификации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 17/51), Сојузната комисија за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ГУМИ И НАПЛАТКИ ЗА ВЕЛОСИПЕДИ

1. Во издание на Сојузната комисија за стандардизација се донесуваат следните југословенски стандарди:

Надворешни гуми со жичен раб, за велосипеди и нивните приколчици	JUS G.E3.501
Надворешни гуми со избочен раб, за велосипеди и нивните приколчици	JUS G.E3.511

Наплатки за надворешни гуми со жичен раб, за велосипеди и нивните приколички — — — — — JUS M.H1.051

Наплатка за надворешни гуми со избочен раб, за велосипеди и нивните приколички — — — — — JUS M.H1.052

Мерни ленти за наплатки за гуми со жичен раб за велосипеди — — — — — JUS K.T1.851

2. Наведените југословенски стандарди се објавени во посебно издание на Сојузната комисија за стандардизација, кое е составен дел од ова решение.

3. Овие југословенски стандарди влегуваат во сила на 1 мај 1958 година.

Бр. 14-1331/1
25 март 1958 година
Белград

Претседател
на Сојузната комисија
за стандардизација,
инж. Славољуб Виторовиќ, с. р.

221.

Врз основа на членот 6 од Уредбата за југословенските стандарди, за сојузните прописи за квалитетот на производите и за производителните спецификации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 17/51), Сојузната комисија за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ОЦЕТНА КИСЕЛИНА

1. Во издание на Сојузната комисија за стандардизација се донесуваат следните југословенски стандарди:

Оцетна киселина — — — — — JUS H.L1.020
Методи за испитување за производите од хемиска преработка на дрво

Испитување на оцетната киселина JUS H.L8.020

2. Наведените југословенски стандарди се објавени во посебно издание на Сојузната комисија за стандардизација, кое е составен дел од ова решение.

3. Овие југословенски стандарди влегуваат во сила на 1 мај 1958 година.

Бр. 09-1332/1
25 март 1958 година
Белград

Претседател
на Сојузната комисија
на стандардизација,
инж. Славољуб Виторовиќ, с. р.

ОД СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ НА НАРОДНИТЕ РЕПУБЛИКИ

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

„Службени гласник Народне Републике Србије“ во бројот 12 од 22 март 1958 година објавува:

Одлука за ослободување на сојузите на заједничките штедилници од уплатата на придонесот за општествени инвестициони фондови;

Решение за Редиотелевизијата Белград како установа со самостојно финансирање;

Наредба за определување општинските народни одбори во градовите и индустриските центри што можат да установаат евиденција и контрола на цените и да ги определуваат највисоките продажни

цени на мало за одделни прехранбени производи односно да го определат начинот за формирање на тие цени;

Правилник за задолжителното општо образование на штитениците на заводите, домовите и прифатилиштата за воспитно запустените деца и младина;

Правилник за полагање испити на приватните ученици во економските средни училишта;

Правилник за посебните услови за основавање, обновување и проширување на услужните стругари;

Правилник за организацијата и работата на Геолетската управа на Народна Република Србија;

Одлука за употреба на нераспоредените вишоци на Републичкиот завод за социјално осигурување — Белград од 1954 година;

Решение за разрешување и именување членови на околицките изборни комисии за спроведување на изборите за народни пратеници на Народното собрание на Народна Република Србија

Во бројот 13 од 29 март 1958 година објавува:

Уредба за организацијата и работата на Заводот за статистика на Народна Република Србија;

Одлука за утврдување нормите на придонесот за социјално осигурување за одделни гранки на осигурувањето;

Одлука за курсевите за здобивање со основни знаења по хигиена на лицата запослени во производството или во прометот на прехранбени производи;

Решение за оснивање на Интернатот за социјални работници во Белград како установа со самостојно финансирање;

Правилник за организацијата и работата на Секретаријатот за општи стопански прашања на Извршниот совет на Народното собрание на Народна Република Србија;

Правилник за полагањето на завршен испит во мајсторските училишта.

НАРОДНЕ НОВИНЕ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ ХРВАТСКЕ

„Народне новине“, службени лист Народне Републике Хрватске, во бројот 10 од 12 март 1958 објавуваат:

Одлука за определување рокот за распишување на редовните избори за работнички совети во 1958 година;

Објава од Републичката изборна комисија за потврдените кандидатури за избирање народни пратеници за Републичкиот собор на Саборот на Народна Република Хрватска;

Објава од Републичката изборна комисија за потврдените кандидатури за избирање народни пратеници за Соборот на производителите на Саборот на Народна Република Хрватска;

Решение за оснивањето на Општинската комунална установа Вирје;

Исправка на Правилникот за квалитетот и начинот на пакување и означување и за транспортот на посадочниот овошен и лозен материјал што се става во промет.

Во бројот 11 од 21 март 1958 година објавуваат:

Уредба за измена на Уредбата за организацијата на шумарската служба;

Одлука за утврдување на нормите на придонесот за социјално осигурување за одделни гранки на осигурувањето;

Решение за именување Комисија за службенички работи на Извршниот совет на Народна Република Хрватска;

Решение за именување Комисија на Извршниот совет на Народна Република Хрватска за ставање предлог за признавање на пензија според членот 73 став 2 од Законот за пензиското осигурување;

Правилник за измени и дополненија на Правилникот за квалитетот, начинот на пакување и означување и за транспортот на посадочниот овошен и логен материјал што се става во промет;

Наредба за измена на Наредба за спречување и сузбијање на тифот кај живицата и белата грижа кај пилињата.

УРАДНИ ЛИСТ ЉУДСКЕ РЕПУБЛИКЕ СЛОВЕНИЈЕ

„Урадни лист Људске Републике Словеније“ во бројот 7 од 8 март 1958 година објавува:

Објава за потврдените кандидатури за изборите за народни пратеници на Народното собрание на Народна Република Словенија.

Список на вештаците — стручњаци за одделни гранки на стопанството на подрачјето на Народна Република Словенија.

Во бројот 8 од 20 март 1958 година објавува:

Решение за именување управен одбор на новинската установа „Урадни лист људске Републике Словеније“;

Наредба за пренесување работите во Околинскиот суд во Ормож;

Правилник за оснивањето, работата и организацијата на болничките одделенија во здравствените установи

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

„Службени лист Народне Републике Босне и Херцеговине“ во бројот 7 од 1 март 1958 година објавува:

Уредба за укинување на Советот за прашања на научноистражувачката работа;

Уредба за измени и дополненија на Уредбата за посебните ловишта;

Уредба за измени и дополненија на Уредбата за основавање Управа за имотно-правни работи на НР БиХ;

Одлука за утврдување рокот за распишување на изборите за работнички совети на стопанските претпријатије на територија на Народна Република Босна и Херцеговина;

Решение за измена на Решението за именување околински изборни комисии за спроведување на изборите на републички народни пратеници;

Решение за Детското опоравилиште во Цавтат;

Исправка на Одлуката за определување местата во кои може да се врши продажба на земјишта по пат на јавно наддавање.

СОДРЖИНА:

	Страна
204. Правилник за дополнение на Правилникот за царинското постапување со сувоземните моторни возила во меѓународниот патнички сообраќај — — — — —	289
205. Наредба за пресметување на личните доходи што се засметуваат во вредноста на недовршените производи, полупроизводите и готовите производи — — — — —	283
206. Наредба за определување на подрачјата на кои одделни претпријатија за обработка на тутун ќе го контрахираат тутунот	290
207. Наредба за дополнение на Наредбата за услугите за пуштање во промет на цигарињата „Држава“ — — — — —	290
208. Наредба за измени и дополненија на Наредбата за коефициентите за пресметување на разликата во цените при извозот и увозот на определени производи и услуги — — — — —	290
209. Наредба за дополнение на Наредбата за продавање на странски средства за плаќање за подмирување на основните потреби на репродукцијата и на личната потрошувачка — — — — —	291
210. Упатство за спроведување на Уредбата за давање кредити на земјоделските задруги за остварување кооперација во селскостопанското производство — — — — —	291
211. Општо упатство за спроведување на курсеви за пополнување на местата на наставниот и воспитниот персонал — — — — —	293
212. Решение за рангот на училиштата, курсевите и испитите — — — — —	295
213. Правилник за измени и дополненија на Правилникот за квалитетот на прехранбените продукти и за условите за нивно производство и промет — — — — —	296
214. Решение за пуштање во оптек на нови редовни поштенски франко марки од 10 и 15 динари — — — — —	297
215. Решение за пуштање во промет на поштански пливови со нова марка од 15 дин.	297
216. Решение за определување продажната цена на цигарињата „Филтер 57“ — — — — —	297
217. Решение за југословенските стандарди за подложни плочки за осигурување — — — — —	298
218. Решение за југословенскиот стандард за моноблок тркала за шински возила — — — — —	298
219. Решение за југословенските стандарди за жлебни споеви — — — — —	298
220. Решение за југословенските стандарди за гуми и наплатки за велосипеди — — — — —	298
221. Решение за југословенските стандарди за оцетна киселина — — — — —	299